

Врз основа на членовите 148, 149 и 150 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија” бр.43/12, 145/12, 87/13,164/13,39/14,43/14,132/14,188/14,10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16 и 20/19) , член 2 и 13 од Правилникот за специјализациите и супспецијализациите на здравствените работници со високо образование од областа на медицината („Службен весник на Република Македонија” бр. 85/15), член 6 и 13 од Правилникот за специјализации и супспецијализации на здравствени работници и здравствени соработници со високо образование („Службен весник на Република Македонија” бр. 137/12 и 121/13) а во врска со Програмата за потребите од специјалистички и супспецијалистички кадри согласно со мрежата на здравствени установи 2019 - 2022 („Службен весник на РСМ” бр.132/19) , Факултетот за медицински науки при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип на ден 11.7.2019 година објавува:

Јавен оглас
за пријавување на кандидати за запишување/одобрување на
специјализација и супспецијализација на здравствени работници со
високо образование од областа на медицината и здравствени
соработници со високо образование за 2019 година

Ред.бр.	Област на специјализација	За вработени здравствени работници односно здравствени соработници во приватни установи, други правни лица и невработени лица	За вработени здравствени работници односно здравствени соработници во јавни здравствени установи
1.	Абдоминална хирургија	2	1
2.	Неврологија	3	2
3.	Социјална медицина и јавно здравје	3	1
4.	Епидемиологија	6	2
5.	Микробиологија	5	1
6.	Офталмологија	9	3
7.	Гинекологија и акушерство	6	2
8.	Радиологија	6	3
9.	Ортопедија	4	2
10.	Уролошка хирургија	2	1
11.	ОРЛ	3	/

12.	Дерматовенерологија	2	2
13.	Општа хирургија	3	2
14.	Спортска медицина	5	/
15.	Анестезиологија со интензивно лекување	9	7
16.	Медицинска нуклеарна физика	3	/
17.	Медицинска биохемија	3	/
18.	Трауматологија	3	1
19.	Неврохирургија	2	/
20.	Вонболничка педијатрија	/	2
21.	Болничка педијатрија	3	/
22.	Торакална хирургија/супспецијализација	1	/
23.	Фармацевтска технологија	12	/
24.	Испитување и контрола на лекови	15	/

Барањето за одобрување на специјализациите / супспецијализациите заедно со комплетната документација се поднесува од страна на Јавната здравствена установа каде е вработен здравствениот работник односно здравствениот соработник, приватната здравствена установа во која е вработен здравствениот работник односно здравствениот соработник односно од невработениот здравствен работник најдоцна во рок од 30 дена од денот на објавување на Огласот во јавните гласила и веб страната на Универзитетот.

Барањето за одобрување на специјализација со комплетната документација се доставуваат во согласност со одредбите од Законот за здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.43/12, 145/12, 87/13,164/13,39/14,43/14,132/14,188/14,10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16 и 20/19) и Правилникот за специјализациите и супспецијализациите на здравствените работници со високо образование од областа на медицината до Архивата на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, ул. „Крсте Мисирков“ бр 10-А, 2000 Штип, со назнака за „Оглас за специјализации за 2019 година“.

Потребни документи за пријавување:

1. Барање за одобрување на специјализација со административна такса од 50 денари (може да се преземе од веб страната на Универзитетот www.ugd.edu.mk);
2. Уверение со оценки и диплома за завршен факултет (нотаризиран);
3. Уверение за положен стручен испит (нотаризиран);
4. Основна лиценца за работа од Комора (или потврда дека издавањето е во тек);
5. Потврда од Агенција за вработување доколку кандидатот е невработен;
6. Упатница од приватна ординација доколку кандидатот е вработен во истата и фотокопија на М1/М2 образец;
7. Уплатница за уплатена административна такса 50 денари.

Цена на чинење на специјализацијата е согласно Одлуката за надоместокот за спроведување на теоретска настава и практична обука и за полагање на испит за специјализации односно супспецијализации од областа на медицината, стоматологијата и фармацијата („Службен весник на РМ“ бр.123 од 2 Октомври 2012 година) и Закон за изменување и дополнување на Закон за здравствена заштита („Службен весник на РМ“ бр.154 од 4 Септември 2015 година).

Контакт тел:032 550 447

Огласот е објавен и на интернет-страницата:

<http://www.ugd.edu.mk>